



ФЕЉТОН

80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА"

"Сегашното 'решение' на македонското прашање направи цел еден народ да биде распарчен, подложен на политика на терор за да се откаже од националното единство, да се асимилира во владејачката нација или - да се истреби".

"Трагедијата на македонскиот народ се состои и во фактот што тој не поседува конструктивни сили, а неговите соседи го користат тоа за да ги остварат своите грабачки апетити на сметка на овој несрекен народ".

Антон Хампл (1875-1942)



Роден во Јеромјас (Чешка). Како син на железнички работник морал да го напушти школувањето во гимназијата и да работи како браварски помошник. Во 1895 година завршил занаетчиски курс во Прага и потоа работел во разни претпријатија како механичар. Во 1907 година бил именуван за генерален секретар на најголемата чешка работничка партија - Организацијата на металуршките работници.

Потоа бил претседател на (тогашниот) Чешкословачкиот институт за социјално осигурување, пратеник во Парламентот и министер за јавни работи.


Антон Хампл објавил повеќе дела за колективното договарање на трудот и тој е еден од најомилените чешко-словачки народни трибуни.

МАКЕДОНЦИТЕ ГИ АСИМИЛИРААТ И ГИ ИСТРЕБУВААТ

Пишува:
Гоце ДУРТАНОСКИ

Сегашното 'решение' на македонското прашање направи цел еден народ да биде распарчен меѓу Југославија, Бугарија и Грција и подложен на политика на терор за да се откаже од националното единство и да се асимилира во владејачката нација - или да се истреби", вели во својот воведен дел на писмото поранешниот пратеник во чешкиот Парламент и министер за јавни работи, Антон Хампл.

Натаму продолжува: "Трагедијата на македонскиот народ се состои и во фактот што тој не поседува конструктивни сили, а неговите соседи го користат тоа за да ги остварат своите грабачки апетити на сметка на овој несрекен народ. Но, постојаните превирања кои ја задушуваат Македонија веќе 40 години, исто така, се должат и на тоа - си дозволувам да го речам ова зашто и самиот сум Словен - што зависта и љубомората се наоѓаат во самата природа на словенските на-



ПРАГА ВО ВРЕМЕТО НА ХАМПЛ

ции. Омразата ја поттикнуваат денешните реакционерни влади поради политички цели. Таа омраза ќе исчезне само со вложување голем труд во зближувањето на балканските народи. Од тоа природно и логично би требало да произлезе збратимувањето на овие братски народи, федерација на балканските народи, преку вистинско самоопределување, самите ќе ја решат својата судбина.

Федерацијата на балканските народи би претставувала мокна сила која би можела да им се спротивстави на политичките цели кои доаѓаат од надвор.

Конечно треба да го подвлечам и тоа дека балканската федерација ќе може да се оствари во етапи. Туторството, што е неопходна етапа при создавањето вистинска федерација на народите од Балканот, во недостиг на друга институција, треба да го преземе друштвото на европските влади. Посакувам да биде кратка таа етапа на туторство и потоа да настане федерација на балкански народи, за нивно добро и за доброто на балканскиот и на европскиот мир", подвлекува Хампл.